



Промоција на ратификацијата и имплементацијата на Конвенцијата на
Обединетите Нации за правата на инвалидизираните лица EIDHR/2009/216-825
Ул. Питу Гули бр.27, 7000 Битола
Тел.: +389 47 226131
Факс: +389 47 226131
E-mail: prokon.mztil@gmail.com
ЕДБ: 4080009101126
ж. с-ка: 500000000649442 Стопанска Банка А.Д. Битола

СЕМИНАР ЗА ЛОБИРАЊЕ
Битола 24-26 СЕПТЕМВРИ
Локација: Хотел „Епинал“ – Битола

ПРОГРАМА

Обучувачи:

- **Проф. Д-р Константин Петковски** – Професор на Технички Факултет - Битола
- **М-р Марјан Танушевски** – Предавач на Бизнес Академија Смилевски - Битола

Петок, 24 Септември 2010

17:00 – 18:00 Отворање на работилницата. Претставување на учесниците.
Запознавање со целите на работилницата
18:00 – 18:15 Пауза
18:15 – 19:15 Што е Лобирање (вovedно предавање)
19:15 – 20:00 Дискусија, прашања, сугестии, коментари

Сабота, 25 Септември 2010

09:30 – 10:30 Како да се биде успешен. ВЕЖБА 1: Силови на комуницирање
10:30 – 10:45 Пауза
10:45 – 11:45 Односи со јавноста. ВЕЖБА 2: Кои методи и форми на интерни и екстерни
односи со јавноста да се користат
11:45 – 12:00 Пауза
12:00 – 13:00 Лобирањето и НВО. ВЕЖБА 3: Колку се развиени капацитетите за
Лобирање во рамките на НВО
13:00 – 14:00 Дискусија, прашања, сугестии, коментари

17:00 – 18:00 Модел и процес на лобирање. Форми на лобирање ВЕЖБА 4: Кои форми на
лобирање да ги користиме
18:00 – 18:15 Пауза
18:15 – 19:15 Лобирањето и комуникациите ВЕЖБА 5: Како реагираат на конфликти
19:15 – 20:00 Дискусија, прашања, сугестии, коментари



Проектот е финансиран од
Европската Унија



Проектот го имплементира МЗТИЛ
Битола, Демир Хисар и Ресен



Промоција на ратификацијата и имплементацијата на Конвенцијата на
Обединетите Нации за правата на инвалидизираните лица EIDHR/2009/216-825
Ул. Питу Гули бр.27, 7000 Битола
Тел.: +389 47 226131
Факс: +389 47 226131
E-mail: prokon.mztil@gmail.com
ЕДБ: 4080009101126
ж. с-ка: 500000000649442 Стопанска Банка А.Д. Битола

Недела, 26 Септември 2010

- 09:30 – 10:30 Етичките аспекти на лобирањето. ВЕЖБА 6: „Златни правила“ за добро деловно однесување
- 10:30 – 10:45 Пауза
- 10:45 – 11:45 SWOT анализа – определување на потребите и можностите за лобирање
ВЕЖБА 7: Кои се можностите за лобирање во рамките на НВО
- 11:45 – 12:00 Пауза
- 12:00 – 13:00 ВЕЖБА 8: Изготвување на програма за лобирање
- 13:00 – 14:00 Евалуација на работилницата



Проектот е финансиран од
Европската Унија



Проектот го имплементира МЗТИЛ
Битола, Демир Хисар и Ресен